

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 7

Понеделник, 15 јуни 2015 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
109.		114.	
Одлука за утврдување на приоритет на Проект - реконструкција на домовите на културата во населените места: Просениково, Дабиле, Вељуса, Добрејци, Попчево и Костурино	3	Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проект - Уредување на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости на локалитетот „Бања Банско“	6
110.		115.	
Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проект - реконструкција на домовите на културата во населените места: Просениково, Дабиле, Вељуса, Добрејци, Попчево и Костурино	4	Одлука за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	7
111.		116.	
Одлука за утврдување на приоритет на Проект - Озеленување и хортикултурно уредување на паркови и површини во населените места: Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино	4	Одлука за измена на Одлуката за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица	14
112.		117.	
Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проектот „Озеленување и хортикултурно уредување на паркови и површини во населените места: Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино“	5	Одлука за определување локација за поставување спомен - обележје на загинатите пилоти од хеликоптерската единица на МВР	14
113.		118.	
Одлука за утврдување на приоритет на Проект - Уредување на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости на локалитетот „Бања Банско“	6	Одлука за давање согласност на Елаборат за одредување на заштитни зони околу водозафатните објекти за водоснабдување	15
		119.	
		Одлука за пренесување на користењето и управувањето со системот на фекална канализација во с. Костурино	15
		120.	
		Одлука за пренесување на правото на користење и управување со објект - дел од плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица (подземен паркинг простор)	16

<p>121. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица 17</p> <p>122. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана единица 9 во Струмица, Општина Струмица 2013-2018 17</p> <p>123. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4941 КО Куклиш 18</p> <p>124. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2892 КО Банско 19</p> <p>125. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 624 КО Сачево 20</p> <p>126. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4720 КО Муртино 20</p> <p>127. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2281 КО Куклиш 21</p> <p>128. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-189 од 2011 год.) .. 22</p> <p>129. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-1650 од 2011 год.) .. 22</p>	<p>130. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3153/2 КО Муртино 23</p> <p>131. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 263 КО Баница .. 24</p> <p>132. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-6351 од 2011 год.) .. 24</p> <p>133. Програма за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица ... 25</p> <p>134. Заклучок за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на територијата на општина Струмица за периодот 01.07 - 31.12.2014 година 33</p> <p>135. Заклучок за давање согласност на Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за првиот квартал од 2015 година 34</p> <p>136. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година . 35</p> <p>137. Заклучок за давање согласност на Одлука за утврдување на висината на цените за услугата паркирање во подземниот паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица 35</p>
---	---

ЈП „Паркиралишта – Струмица:

<p>138. Одлука за утврдување на висината на цените за услугата паркирање во подземниот паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица 35</p>	
---	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на Проект - реконструкција на домовите на културата во населените места: Просениково, Дабиље, Вељуса, Добрејци, Попчево и Костурино

Се објавува Одлуката за утврдување на приоритет на Проект - реконструкција на домовите на културата во населените места: Просениково, Дабиље, Вељуса, Добрејци, Попчево и Костурино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-4993/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

109.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

Одлука

за утврдување на приоритет на Проект - реконструкција на домовите на културата во населените места: Просениково, Дабиље, Вељуса, Добрејци, Попчево и Костурино

Член 1

Се утврдува приоритет на Проект за подобрување на квалитетот на живот во руралните средини - реконструкција на домовите на културата во населените места: Просениково, Дабиље, Вељуса, Добрејци, Попчево и Костурино во Општина Струмица (мерка 321).

Член 2

Со утврдениот приоритет на овој Проект ќе се аплицира на Јавниот повик 04/2015 на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој во Мерка 321 - Развој на јавна инфраструктура во рурални средини Точка 5. Инвестиции во објекти и опрема за домови за деца и млади и домови за култура во населени места за добивање средства за негова реализација.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-4993/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проект - реконструкција на домовите на културата во населените места: Просениково, Дабиље, Вељуса, Добрејци, Попчево и Костурино

Се објавува Одлуката за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проект - реконструкција на домовите на културата во населените места: Просениково, Дабиље, Вељуса, Добрејци, Попчево и Костурино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-4994/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

110.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а

за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проект - реконструкција на домовите на културата во населените места: Просениково, Дабиље, Вељуса, Добрејци, Попчево и Костурино

Член 1

Со оваа Одлука, Советот на општина Струмица дава согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проект за подобрување на квалитетот на живот во руралните средини - реконструкција на домовите на културата во населените места: Просениково, Дабиље, Вељуса, Добрејци, Попчево и Костурино во Општина Струмица (мерка 321).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-4994/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на Проект - Озеленување и хортикултурно уредување на паркови и површини во населените места: Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино

Се објавува Одлуката за утврдување на приоритет на Проект - Озеленување и хортикултурно уредување

на паркови и површини во населените места: Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-4995/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

111.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а

за утврдување на приоритет на Проект - Озеленување и хортикултурно уредување на паркови и површини во населените места: Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино

Член 1

Се утврдува приоритет на Проект - подобрување на квалитетот на живот во рурални средини со изведба на „Озеленување и хортикултурно уредување на паркови и површини во населените места: Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино“ во Општина Струмица (мерка 322).

Член 2

Со утврдениот приоритетен Проект ќе се аплицира на Јавниот повик 04/2015 на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој по Мерка 322. Обнова и развој на селата Точка 3. Инвестиции за изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или шеталишта во рурални средини до 30.000 жители, за добивање средства за негова реализација.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-4995/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проектот „Озеленување и хортикултурно уредување на паркови и површини во населените места: Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино“

Се објавува Одлуката за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проектот „Озеленување и хортикултурно уредување на паркови и површини во населените места: Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино“, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-4996/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

112.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

Одлука

за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проектот „Озеленување и хортикултурно уредување на паркови и површини во населените места: Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино“

Член 1

Со ова Одлука Советот на општина Струмица, дава согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проект за подобрување на квалитетот

на живот во рурални средини со изведба на „Озеленување и хортикултурно уредување на паркови и површини во населените места: Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино“ во Општина Струмица (Мерка 322).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-4996/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на Проект - Уредување на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости на локалитетот „Бања Банско“

Се објавува Одлуката за утврдување на приоритет на Проект - Уредување на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости на локалитетот „Бања Банско“, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-4997/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

113.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а

за утврдување на приоритет на Проект - Уредување на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости на локалитетот „Бања Банско“

Член 1

Се утврдува приоритет на Проект за подобрување на квалитетот на живот во рурални средини со изведба на „Уредување на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости на локалитет Бања Банско“ населено место Банско, Општина Струмица (мерка 323).

Член 2

Со утврдениот приоритетен Проект ќе се аплицира на Јавниот повик 04/2015 на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој за Мерката 323. Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја, Точка 4. Инвестиции за изградба или реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости во рурални средини вклучително и нивно уредување и воведување на комплементарни содржини-пешачки, велосипедски и останати спортски патеки и шеталишта, за добивање средства за негова реализација.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-4997/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проект - Уредување на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости на локалитетот „Бања Банско“

Се објавува Одлуката за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проект - Уредување на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости на локалитетот „Бања Банско“, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-4998/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

114.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а

за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проект - Уредување на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости на локалитетот „Бања Банско“

Член 1

Со оваа Одлука, Советот на општина Струмица дава согласност за намена на инвестицијата - Проект за подобрување на квалитетот на живот во рурални средини со изведба на „Уредување на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости на локалитет Бања Банско“ населено место Банско, Општина Струмица (мерка 323).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-4998/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување

Се објавува Одлуката за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување, донесена на седницата на

Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5014/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

115.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), а согласно доставените Одлуки за еднократен отпис на долг, донесени од Комисијата за постапување по барањата за еднократен отпис на долговите на граѓаните, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

Одлука

за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување

Член 1

Со оваа Одлука се отпишува долгот по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување, во вкупен износ од 881.805,98 денари, на следните лица:

Р.бр.	Име и презиме	Место	Број на одлука	Износ
1	Митко Ристов	Струмица	10-6808/21190	402,00
2	Алијаша Арифов	Струмица	10-6808/25215	4.919,00
3	Саит Сулејманов	Струмица	10-6808/13257	4.427,00
4	Ѓултекин Ајдин	Струмица	10-6808/1306	3.329,00
5	Расим Ахмедов	Струмица	10-6808/1311	2.769,00
6	Глигор Думов	Струмица	10-6808/1155	2.157,00
7	Рамис Раманов	Струмица	10-6808/13210	1.611,00
8	Перјан Алиева	Струмица	10-6808/13229	3.497,00
9	Драгица Тонева	Струмица	10-6808/21223	140,00
10	Трајанка Горгиева	Просениково	10-6808/22107	560,00
11	Али Демиров	Струмица	10-6808/24292	672,00
12	Ацо Митев	Баница	10-6808/22465	2.218,00
13	Ќамуран Мустафов	Струмица	10-6808/22411	2.334,96
14	Џафер Исмаилов	Струмица	10-6808/22104	4.963,00
15	Семаат Асанова	Струмица	10-6808/22110	3.995,00
16	Трајчо Балев	Баница	10-6808/16056	3.777,00
17	Љутви Демиров	Струмица	10-6808/1290	4.327,00
18	Илми Мустафов	Струмица	10-6808/1304	4.113,00
19	Али Асанов	Струмица	10-6808/1177	1.825,00
20	Мути Мустафов	Струмица	10-6808/1323	2.061,00

21	Сулејман Ахмедов	Струмица	10-6808/1305	2.415,00
22	Алијаша Јусинов	Струмица	10-6808/1213	3.539,00
23	Фаик Јакупов	Струмица	10-6808/1270	4.449,00
24	Јашар Раманов	Струмица	10-6808/1210	4.093,00
25	Џесари Раманов	Струмица	10-6808/1215	3.547,00
26	Асан Јусеинов	Струмица	10-6808/1189	4.919,00
27	Зекимерем Мустафов	Струмица	10-6808/1231	4.205,00
28	Павлина Божинова	Просениково	10-6808/1258	2.769,00
29	Адем Алиев	Струмица	10-6808/25208	4.449,00
30	Шентурк Реџепов	Банско	10-6808/16027	1.483,01
31	Муса Кариманов	Струмица	10-6808/1260	4.593,00
32	Сабри Мустафов	Струмица	10-6808/1317	4.633,00
33	Рамчо Мутов	Струмица	10-6808/1318	2.863,00
34	Џавит Асанов	Струмица	10-6808/1335	4.433,00
35	Усеин Мустафов	Струмица	10-6808/1278	4.541,00
36	Сулиман Шевлев	Струмица	10-6808/1334	3.071,00
37	Мухарем Ибушев	Струмица	10-6808/1337	4.113,00
38	Ѓунери Исмаилов	Струмица	10-6808/1298	4.439,00
39	Идавер Зурапов	Струмица	10-6808/1295	4.317,00
40	Исин Камберов	Струмица	10-6808/1301	4.001,00
41	Асан Јусеинов	Струмица	10-6808/1292	4.409,00
42	Али Мемедов	Струмица	10-6808/19974	3.889,00
43	Кенан Целадинов	Струмица	10-6808/19955	4.919,00
44	Ефкан Ахмедов	Струмица	10-6808/19976	2.061,00
45	Јусин Мустафов	Струмица	10-6808/1262	3.553,00
46	Бекир Сулејманов	Струмица	10-6808/1266	4.113,00
47	Серхат Ајдин	Струмица	10-6808/1222	4.593,00
48	Расим Исинов	Струмица	10-6808/1255	3.665,00
49	Сулејман Мемедов	Струмица	10-6808/1254	2.710,00
50	Мамет Ахмедов	Струмица	10-6808/1230	4.481,00
51	Мемед Ибушев	Струмица	10-6808/1232	4.113,00
52	Шериф Демиров	Банско	10-6808/1226	2.297,00
53	Ајтекин Ајдин	Струмица	10-6808/1223	4.001,00
54	Емрула Алиев	Струмица	10-6808/1247	4.001,00
55	Ферди Мемедов	Струмица	10-6808/1205	4.593,00
56	Илија Стојанов	Банско	10-6808/19983	2.821,00
57	Асан Демов	Струмица	10-6808/21897	4.593,00
58	Барка Реџеп	Струмица	10-6808/1274	5.021,00
59	Исмаил Куртев	Струмица	10-6808/1279	1.794,00
60	Керим Фетиов	Струмица	10-6808/1272	3.521,00
61	Фети Пехливан	Струмица	10-6808/19985	4.919,00
62	Асан Вејселов	Струмица	10-6808/19970	4.337,00

63	Кемал Мустафов	Банско	10-6808/20003	3.728,00
64	Камбер Асанов	Струмица	10-6808/19954	4.475,00
65	Фадије Алиева	Струмица	10-6808/19988	4.113,00
66	Назли Асанова	Струмица	10-6808/1179	4.643,00
67	Томчо Митев	Баница	10-6808/1233	7.653,00
68	Шукри Дестанов	Струмица	10-6808/18851	3.665,00
69	Коце Ѓоргиев	Просениково	10-6808/1236	4.272,00
70	Рамис Реџепов	Струмица	10-6808/19919	4.113,00
71	Ице Георгиев	Баница	10-6808/1234	2.942,00
72	Панчо Јанев	Струмица	10-6808/1287	96,00
73	Зоран Ристов	Баница	10-6808/1310	4.317,00
74	Ленче Ѓоргиева	Просениково	10-6808/1322	560,00
75	Славе Стојанов	Баница	10-6808/1308	3.889,00
76	Ѓорге Тодоров	Баница	10-6808/1160	3.205,00
77	Љуба Василева	Банско	10-6808/24253	2.533,00
78	Мара Стојанова	Баница	10-6808/16023	4.001,00
79	Боби Георгиев	Просениково	10-6808/24299	4.401,00
80	Емин Еминов	Струмица	10-6808/22480	3.773,01
81	Јакуп Мемедов	Струмица	10-6808/22481	2.173,00
82	Асен Ѓеоргиев	Добрејци	10-6808/19945	3.217,00
83	Мифтар Мемедов	Струмица	10-6808/19966	3.682,52
84	Жанко Стоименов	Баница	10-6808/13279	3.771,00
85	Салие Ибушева	Струмица	10-6808/24321	4.113,00
86	Сулиман Џаферов	Струмица	10-6808/21177	4.643,00
87	Алијашар Јусеинов	Струмица	10-6808/19957	4.001,00
88	Роза Ангелова	Баница	10-6808/19969	3.777,00
89	Васе Балев	Баница	10-6808/15985	3.777,00
90	Рамис Џаферов	Струмица	10-6808/24240	4.113,00
91	Мите Калчинов	Баница	10-6808/18834	3.329,00
92	Ленка Габерова	Вељуса	10-6808/16592	96,00
93	Усеин Асанов	Струмица	10-6808/21879	1.008,00
94	Ацо Клепов	Струмица	10-6808/21873	1.029,00
95	Ефто Јованов	Баница	10-6808/1159	3.665,00
96	Фета Џаферов	Струмица	10-6808/21172	4.001,00
97	Раман Јашаров	Струмица	10-6808/32573	2.754,00
98	Имит Демов	Струмица	10-6808/21163	5.021,00
99	Селвинас Мустафова	Банско	10-6808/21402	4.101,00
100	Али Јакупов	Струмица	10-6808/22059	4.113,00
101	Асан Асанов	Струмица	10-6808/24322	3.889,00
102	Далистан Раманов	Струмица	10-6808/13799	4.103,00
103	Демир Мамедов	Струмица	10-6808/21206	5.021,00
104	Сејфула Алиев	Струмица	10-6808/23163	4.797,00

105	Кирчо Спасов	Просениково	10-6808/14665	2.118,00
106	Томе Ѓоргиевски	Банско	10-6808/22471	4.647,00
107	Мемет Јашаров	Струмица	10-6808/22469	4.593,00
108	Шукрие Абдиева	Струмица	10-6808/19965	3.889,00
109	Тајфур Мустафов	Струмица	10-6808/25233	827,00
110	Здравко Митев	Баница	10-6808/18852	4.317,00
111	Марин Димитриев	Баница	10-6808/18838	3.991,00
112	Сунај Асанов	Струмица	10-6808/15546	4.113,00
113	Ѓорѓи Делев	Струмица	10-6808/22070	3.211,00
114	Сејар Рушидова	Банско	10-6808/25657	1.943,00
115	Ракип Зејнелов	Банско	10-6808/23114	140,00
116	Блажо Тилев	Струмица	10-6808/24293	2.859,00
117	Киро Рубиев	Струмица	10-6808/13274	1.725,50
118	Ѓулдане Демирова	Струмица	10-6808/13205	4.593,00
119	Љати Усеинов	Струмица	10-6808/22035	866,00
120	Маринчо Ангелов	Баница	10-6808/23158	2.645,00
121	Ице Андоновски	Баница	10-6808/13798	3.889,00
122	Момчило Шаренковски	Баница	10-6808/22437	3.553,00
123	Абди Арифов	Струмица	10-6808/22425	4.633,00
124	Фетиш Мустафов	Струмица	10-6808/22417	5.021,00
125	Раим Ахмедов	Струмица	10-6808/22441	4.113,00
126	Бајрам Мустафов	Струмица	10-6808/22440	4.633,00
127	Ајрие Ахмедова	Струмица	10-6808/13793	3.441,00
128	Лозена Божинова	Просениково	10-6808/24257	3.060,00
129	Ашкн Усинов	Струмица	10-6808/13276	3.887,00
130	Демирјаша Демиров	Струмица	10-6808/23091	4.745,00
131	Ибраим Алиов	Банско	10-6808/21427	1.825,00
132	Џемал Јаја	Струмица	10-6808/32930	5.021,00
133	Муса Демиров	Струмица	10-6808/21197	4.113,00
134	Алекса Коцев	Баница	10-6808/32953	4.695,00
135	Нада Тасева	Сачево	10-6808/13219	4.128,00
136	Блажо Јанчев	Струмица	10-6808/29989	1.462,00
137	Едви Агушев	Струмица	10-6808/25235	4.257,00
138	Лејља Махмудова	Струмица	10-6808/1248	941,00
139	Фејзула Алиев	Струмица	10-6808/13253	4.759,00
140	Науме Стојанов	Баница	10-6808/13283	3.553,00
141	Амет Абдиев	Струмица	10-6808/25231	4.481,00
142	Слободан Глигоров	Банско	10-6808/22046	3.093,00
143	Сулиман Демиров	Струмица	10-6808/13258	4.113,00
144	Елица Јеличиќ	Струмица	10-6808/19981	2.088,64
145	Сельви Ферасова	Банско	10-6808/32568	3.650,00
146	Митко Митев	Добрејци	10-6808/22036	2.275,00

147	Тургај Мемедов	Струмица	10-6808/16562	1.501,00
148	Рамадан Асанов	Банско	10-6808/22068	3.531,00
149	Николчо Танев	Баница	10-6808/32960	1.580,00
150	Христо Костадинов	Добрејци	10-6808/13814	288,00
151	Марин Балев	Баница	10-6808/22493	3.777,00
152	Ќани Агушев	Струмица	10-6808/21212	4.593,00
153	Мехмед Мемедов	Струмица	10-6808/22500	3.665,00
154	Нешат Асанов	Струмица	10-6808/22455	4.593,00
155	Боне Танушев	Струмица	10-6808/23167	288,00
156	Абдула Селимов	Банско	10-6808/13831	3.955,00
157	Џемаил Исинов	Струмица	10-6808/24315	3.319,00
158	Селимир Миловановиќ	Струмица	10-6808/15543	896,00
159	Алијаша Асанов	Струмица	10-6808/23174	3.553,00
160	Демирјаша Шавлев	Струмица	10-6808/22473	4.369,00
161	Ванчо Божинов	Просениково	10-6808/22483	4.497,00
162	Таир Фазлија	Струмица	10-6808/21205	4.113,00
163	Зејнула Мемедов	Банско	10-6808/22067	3.649,00
164	Ѓорхан Агушев	Струмица	10-6808/22445	4.001,00
165	Бекир Мустафов	Струмица	10-6808/18847	3.889,00
166	Мути Елмазов	Струмица	10-6808/13244	4.541,00
167	Ќерим Зурапов	Струмица	10-6808/14646	3.353,97
168	Васе Пандев	Просениково	10-6808/21414	1.462,00
169	Џемал Салиев	Струмица	10-6808/13833	4.113,00
170	Џелан Фератов	Струмица	10-6808/13802	280,00
171	Боро Трендов	Струмица	10-6808/30425	4.001,00
172	Асан Ахмедов	Струмица	10-6808/22478	432,37
173	Иса Демиров	Банско	10-6808/13778	4.919,00
174	Иљавер Алиева	Струмица	10-6808/22439	3.601,00
175	Максут Ибушев	Струмица	10-6808/22456	4.113,00
176	Љамо Коцев	Баница	10-6808/22043	3.665,00
177	Спасо Спасов	Муртино	10-6808/13839	4.113,00
178	Асен Василев	Струмица	10-6808/1187	480,00
179	Ќание Мехмедова	Струмица	10-6808/1265	4.745,00
180	Зејра Аметова	Струмица	10-6808/1297	4.877,00
181	Ерѓул Адемов	Струмица	10-6808/19990	4.048,00
182	Абди Вејселов	Струмица	10-6808/19972	4.516,00
183	Маил Мемедов	Банско	10-6808/19975	2.391,00
184	Назми Мутиев	Струмица	10-6808/21884	3.329,00
185	Решат Албај	Струмица	10-6808/1259	3.861,00
186	Али Асанов	Струмица	10-6808/1203	4.113,00
187	Мето Демиров	Струмица	10-6808/1170	4.113,00
188	Камил Исмаилов	Струмица	10-6808/1328	4.113,00

189	Шезане Искова	Струмица	10-6808/13804	4.327,00
190	Митко Ѓорѓиев	Баница	10-6808/32537	1.986,00
191	Атанас Велев	Просениково	10-6808/32886	3.441,00
192	Раиф Бајрамов	Банско	10-6808/24252	420,00
193	Шено Мемедов	Струмица	10-6808/13209	1.943,00
194	Вилибран Стојанов	Баница	10-6808/24243	4.113,00
195	Ајше Рамадани	Струмица	10-6808/13268	2.297,00
196	Васе Балев	Баница	10-6808/24291	4.500,00
197	Шејнали Реџепов	Струмица	10-6808/13241	3.777,00
198	Ефтим Атанасов	Баница	10-6808/15498	3.889,00
199	Бејзат Ахмедов	Струмица	10-6808/13286	3.189,00
200	Сакип Јорук	Струмица	10-6808/14707	4.113,00
201	Зумбуле Раманова	Струмица	10-6808/13800	4.113,00
202	Раиф Куртов	Струмица	10-6808/13822	2.515,00
203	Емрал Ахмедов	Струмица	10-6808/13809	4.113,00
204	Асан Мустафов	Струмица	10-6808/13823	3.211,00
205	Иса Демиров	Струмица	10-6808/16057	3.441,00
206	Муамет Асанов	Струмица	10-6808/19928	3.786,00
207	Себати Јусеинов	Струмица	10-6808/19936	4.113,00
208	Ферди Демиров	Струмица	10-6808/19921	3.889,00
209	Минур Бекиров	Струмица	10-6808/1169	3.879,00
210	Тефик Бекиров	Струмица	10-6808/1161	4.541,00
211	Сулијман Демиров	Струмица	10-6808/22446	4.643,00
212	Мељаим Раманов	Струмица	10-6808/19942	3.217,00
213	Тасим Мустафов	Струмица	10-6808/22075	4.113,00
214	Аби Демиров	Банско	10-6808/22112	4.129,00
215	Јане Стојменов	Струмица	10-6808/22086	1.168,00
216	Душко Караманолев	Струмица	10-6808/1307	4.195,00
217	Кадри Мемедов	Струмица	10-6808/21179	3.882,50
218	Џем Џеи	Струмица	10-6808/22492	4.113,00
219	Ќамиле Асанова	Струмица	10-6808/22460	4.215,00
220	Венка Трајанова	Баница	10-6808/25225	3.525,00
221	Фаик Шавлев	Струмица	10-6808/25196	5.075,00
222	Ѓорѓе Трајков	Баница	10-6808/25216	2.769,00
223	Кољо Јованов	Просениково	10-6808/1172	1.462,00
224	Хадис Султан	Струмица	10-6808/21229	4.001,00
225	Марија Василева	Струмица	10-6808/21226	4.363,00
226	Закимурем Ибов	Струмица	10-6808/22429	3.879,00
227	Ацо Клепов	Струмица	10-6808/24308	2.178,00
228	Невенка Манева	Банско	10-6808/24279	363,00
229	Муса Зурапов	Струмица	10-6808/19914	4.113,00
230	Сејфула Алиев	Банско	10-6808/22077	4.113,00

231	Фатиме Демова	Струмица	10-6808/1192	4.113,00
232	Асан Камберов	Струмица	10-6808/22433	896,00
233	Демир Демиров	Струмица	10-6808/22088	2.993,00
234	Митко Василев	Просениково	10-6808/1235	4.273,50
235	Јусни Алиев	Банско	10-6808/23125	1.780,00
236	Атман Арифова	Струмица	10-6808/23120	4.541,00
237	Џемаил Мустафов	Струмица	10-6808/24307	2.769,00
238	Ванчо Мирчев	Просениково	10-6808/23128	4.113,00
239	Венка Божинова	Муртино	10-6808/21204	96,00
240	Абедин Рушидов	Банско	10-6808/22069	2.651,00
241	Иљас Јусеинов	Струмица	10-6808/19922	4.439,00
242	Горан Ѓоргиев	Баница	10-6808/22409	3.323,00
243	Сами Мемедов	Струмица	10-6808/24319	2.415,00
244	Исмет Мустафов	Струмица	10-6808/22488	4.563,00
245	Ерџан Арифов	Струмица	10-6808/23156	3.553,00
246	Делистан Асанов	Струмица	10-6808/23154	4.113,00
247	Рустем Алиев	Банско	10-6808/13803	4.257,00
248	Мирчо Митев	Баница	10-6808/19915	3.644,00
249	Хусеин Велиов	Струмица	10-6808/21173	3.879,00
250	Ѓорги Балев	Баница	10-6808/19932	3.211,00
251	Јадранчо Ангелов	Баница	10-6808/19917	3.543,00
252	Авни Ахмедов	Струмица	10-6808/15530	3.973,00
253	Неби Мемеди	Струмица	10-6808/21198	4.225,00
254	Демир Ферадов	Банско	10-6808/30442	3.211,00
255	Љамо Ѓоргеv	Баница	10-6808/22408	4.055,00
256	Јусеин Камберов	Струмица	10-6808/15534	4.973,00
	Вкупно:			881.805,98

Член 2

Претседателот на Советот на општина Струмица, врз основа на член 1 од оваа Одлука за секое лице посебно, ќе донесе поединечна Одлука за отпис на долгот по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување и истата ќе ја достави до должникот.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5014/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за измена на Одлуката за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица

Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица,

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5015/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

116.

Врз основа на член 4 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 55/07, 145/10, 136/11 и 163/13), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 25 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а за измена на Одлуката за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица

Член 1

Во Одлуката за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 16/14) и Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица број 08-757/1 од 27.01.2015 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 1/15), во член 3 став 1 алинеја 1 се менува и гласи:

„- На улицата од точка 5016-7 до 5016-4, со технички број „У-2“, се определува името „Глигор Новаков“.“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5015/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е за објавување на Одлуката за определување локација за поставување спомен - обележје на загиналите пилоти од хеликоптерската единица на МВР

Се објавува Одлуката за определување локација за поставување спомен - обележје на загиналите пилоти од хеликоптерската единица на МВР, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5016/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

117.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04 и 89/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а за определување локација за поставување спомен - обележје на загиналите пилоти од хеликоптерската единица на МВР

Член 1

За поставување спомен - обележје на загиналите пилоти од хеликоптерската единица на МВР, се определува КП бр. 492/1 КО Струмица - просторот на Дом на АРМ во Градскиот парк во Струмица.

Член 2

За чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на спомен обележјето, ќе се грижи Општина Струмица.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-5016/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за давање согласност на Елаборат за одредување на заштитни зони околу водозафатните објекти за водоснабдување

Се објавува Одлуката за давање согласност на Елаборат за одредување на заштитни зони околу водозафатните објекти за водоснабдување, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5017/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

118.

Врз основа на член 96 и 99 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13 и 180/14), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а
за давање согласност на Елаборат за одредување на заштитни зони околу водозафатните објекти за водоснабдување

Член 1

Се дава согласност на Елаборатот за одредување на заштитни зони околу водозафатните објекти за водоснабдување на с. Куклиш, с. Муртино со с. Сачево, с. Свидовица и с. Банско.

Член 2

Елаборатот од член 1 на оваа Одлука е изработен од ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија и

Градежен институт „Македонија“ АД, Скопје, со технички број 09-4467 од ноември 2014 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5017/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за пренесување на користењето и управувањето со системот на фекална канализација во с. Костурино

Се објавува Одлуката за пренесување на користењето и управувањето со системот на фекална канализација во с. Костурино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5018/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

119.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а
за пренесување на користењето и
управувањето со системот на фекална
канализација во с. Костурино

Член 1

Се пренесува користењето и управувањето со системот на фекална канализација во с. Костурино, сопственост на Општина Струмица, на ЈПКД „Комуналец“ Струмица без надоместок.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5018/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за пренесување на правото на користење и управување со објект - дел од плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица (подземен паркинг простор)

Се објавува Одлуката за пренесување на правото на користење и управување со објект - дел од плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица (подземен паркинг простор), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5019/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

120.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а
за пренесување на правото на
користење и управување со објект - дел
од плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица
(подземен паркинг простор)

Член 1

Се пренесува правото на користење и управување со објект - дел од плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица (подземен паркинг простор), сопственост на Општина Струмица, на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица без надоместок.

Член 2

Објектот од член 1 на оваа Одлука е детално опишан во Основниот проект со технички број 2010/8/1 изработен од ДПИ „Студио 2000 Билјана“ дооел Скопје.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5019/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за дополнување на Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица

Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица, донесена на

седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5020/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

121.

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11 и 114/12) и член 20 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а за дополнување на Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица

Член 1

Во Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 1/14), во член 4 став 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„- Посебен паркинг простор на КП бр. 1728/1 КО Струмица (дворно место на зградата на ул. „Ленинова“ бр. 14 - влез 1, 2 и 3)“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5020/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана единица 9 во Струмица, Општина Струмица 2013-2018

Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана единица 9 во Струмица, Општина Струмица 2013-2018, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5021/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

122.

Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а за донесување на Детален урбанистички план за Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана единица 9 во Струмица, Општина Струмица 2013-2018

Член 1

Се донесува Детален урбанистички план за Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана единица 9 во Струмица, Општина Струмица 2013-2018.

Член 2

Деталниот урбанистички план за Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана единица 9 во Струмица, Општина Струмица 2013-2018, е со површина од 11,17 ха и со граничен опфат:

- Од исток - југоисток со оска на собирна улица „Бр. 2“;
- Од запад со оска на магистрална ул. „Климент Охридски“ и
- Од север – североисток со оска на собирна ул. „Бр. 11“.

Член 3

Деталниот урбанистички план за Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана единица 9 во Струмица, Општина Струмица 2013-2018 е изработен од Друштвото за градежништво, проектирање, трговија и услуги „Стан Арт“ дооел - Куманово со техн. број 15.01-05/12, од март 2015 година и се состои од:

- текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и инфраструктурата.

Член 4

Деталниот урбанистички план за Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана единица 9 во Струмица, Општина Струмица 2013-2018, се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5021/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4941 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за

промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4941 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5022/2
15.06.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.....

123.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4941 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 4941 КО Куклиш, во сопственост на Атанас Трајков.

Според УПС Куклиш, објектот на КП бр. 4941 КО Куклиш, се наоѓа во зона со намена домување, но со мал дел навлегува во трасата на сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Атанас Трајков.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5022/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2892 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2892 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5023/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

124.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2892 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, помошен објект - гаража, кој се наоѓа на КП бр. 2892 КО Банско, во сопственост на Игор Димитров.

Според УПС Банско, објектот на КП бр. 2892 КО Банско, се наоѓа во зона со намена индивидуално домување, но со мал дел навлегува во трасата на сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Игор Димитров.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5023/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 624 КО Сачево

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 624 КО Сачево,

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5024/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

125.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 624 КО Сачево

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, деловен објект, кој се наоѓа на КП бр. 624 КО Сачево, во сопственост на Орце Таневски.

Според УПС Сачево, објектот на КП бр. 624 КО Сачево, се наоѓа во зона со намена живеалишта со градини, а дел од објектот навлегува во трасата на сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Киро Танев.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5024/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4720 КО Муртино

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4720 КО Муртино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5025/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

126.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4720 КО Муртино

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за

утврдување правен статус на бесправен објект, станбена куќа и помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 4720 КО Муртино, во сопственост на Тинка Горгиева.

Според УПС Муртино, објектот на КП бр. 4720 КО Муртино, се наоѓа во зона со намена домување, а дел од помошниот објект навлегува во трасата на сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Тинка Горгиева.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5025/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2281 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2281 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5026/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

127.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни

објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2281 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект, станбен објект, кој се наоѓа на КП бр. 2281 КО Куклиш, во сопственост на лицето Аце Димкин.

Објектот на КП бр. 2281 КО Куклиш, се наоѓа вон градежниот опфат, согласно УПС Куклиш, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5026/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-189 од 2011 год.)

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на

урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-189 од 2011 год.), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5027/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

128.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-189 од 2011 год.)

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект, станбен објект, кој се наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Бранко Лазарев.

Објектот на КП бр. 7898/1 КО Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, согласно ГУП на град Струмица, на земјиште сопственост на Република Македонија – корисник Р.О. „Комуналец“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5027/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-1650 од 2011 год.)

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-1650 од 2011 год.), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5028/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

129.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-1650 од 2011 год.)

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на

бесправниот објект, станбен објект, кој се наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Васил Митев.

Објектот на КП бр. 7898/1 КО Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, согласно ГУП на град Струмица, на земјиште сопственост на Република Македонија – корисник Р.О. Комуналец.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5028/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3153/2 КО Муртино

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3153/2 КО Муртино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5029/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

130.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со неправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од

Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3153/2 КО Муртино

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 3153/2 КО Муртино, во сопственост на лицето Вена Андонова.

Објектот на КП бр. 3153/2 КО Муртино, се наоѓа вон градежниот опфат, согласно УПС Муртино, на земјиште сопственост на Вена Андонова.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5029/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 263 КО Баница

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за

проширување на плански опфат за КП бр. 263 КО Баница, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5030/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

131.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 263 КО Баница

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект, викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 263 КО Баница, во сопственост на лицето Мануш Ангелов.

Објектот на КП бр. 263 КО Баница, се наоѓа вон градежниот опфат, согласно УПС Баница, на земјиште сопственост на Мануш Ангелов и Љамо Трајков.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5030/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-6351 од 2011 год.)

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-6351 од 2011 год.), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5031/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

132.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7898/1 КО
Струмица (Уп бр. 16-6351 од 2011 год.)

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект, станбен објект, кој се наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Ратко Трифун.

Објектот на КП бр. 7898/1 КО Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, согласно ГУП на град Струмица, на земјиште сопственост на Република Македонија – корисник Р.О. Комуналец.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5031/1 Совет на општина Струмица
 15.06.2015 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на територијата на општина Струмица за периодот 01.07 – 31.12.2014 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на територијата на општина Струмица за периодот 01.07 – 31.12.2014

година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5033/2 Општина Струмица
 15.06.2015 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица

Се објавува Програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5032/2 Општина Струмица
 15.06.2015 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

133.
 Врз основа на член 80-а од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 и 44/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

П р о г р а м а
за поставување урбана опрема на
територијата на општина Струмица

Со оваа Програма се уредуваат видовите и локалитетите на кои може да се поставува урбаната опрема.

Оваа Програма се донесува за 2015 година и со истата е опфатена урбаната опрема која се поставува на градежно изградено земјиште.

I. Цел на Програмата

Со Програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели:

- Евиденција на урбана опрема на територија на општината;
- Естетско - обликувани подобрувања и воведување на нови стандарди во уредување на просторот;
- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина,
- Вработување на невработени лица,
- Можност за активирање на повеќе стари занаети и различни видови на ракотворби преку изработка, изложување и продажба на накит, уметнички предмети, предмети за различна употреба и сувенири;
- Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредна близина (продажба на билети за јавен превоз, телефонски говорници, автобуски постојки, продажба на весници, сувенири, цвеќиња, храна).

II. Критериуми за определување на видот на урбана опрема

За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат следните критериуми:

- Функционални критериуми, како што се намена и површина наменета за вршење на дејноста;
- Естетско-морфолошки критериуми;
- Материјално експлоатациони критериуми, кои ги одредуваат економските аспекти, категорија време и објекти.

Урбаната опрема која се поставува на подрачјето на Општина Струмица треба да ги задоволува основните барања за градба, согласно Законот за градење („Службен весник на Р.М“ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14).

Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење и треба да се обезбеди непречен пристап до истата.

При поставување на урбаната опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со посебни потреби.

Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува зелената површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината.

Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава и лоша миризма.

Поставување на урбаната опрема се врши на начин што нивното поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен начин, без оштетување на подлогата.

При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на инвалидизирани лица со количка.

Површината што служи за употреба на времените објекти и урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски исправна состојба.

При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандарди:

1. Поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од 0,80м од ивицата на коловозот (корпа за одпадоци, жардињери, рекламни паноа и др.) односно 1,50 м до 2,50 м од ивицата на коловозот (за автобуски стојалишта, киосци).

2. Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2,40 м, а при поставување на настрешници минималната височина изнесува 3,20 м над слободната проодна површина.

3. Поставувањето на урбаната опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност е дозволено само во широчина на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа Програма и условите од другите прописи.

4. Урбаната опрема што се поставува по повод манифестации, презентации, изложби и за вршење на

угостителска дејност, секојдневно по завршувањето на работното време се отстранува од јавната површина.

5. При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува 1,50 м.

Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана граница, помеѓу просторот за движење на пешаци и бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација и сл.) но просторот за движење не може да биде помал од 1,20 м.

Широчината на слободната проодна површина на тротоарите се мери од ивицата на коловозот или велосипедска патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото, на комуналниот или рекламен објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на користење.

6. Поставувањето на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 8,00 м од просечната точка на двете регулациони линии. Доколку пешачката површина е поголема од 5,00 м во радиус на свртувањето дозволено е поставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од 2,50 м од работ на коловозот, односно од најистурениот елемент (дрво, комунален или рекламен објект).

При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да обезбеди:

1. Соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за предвидениот временски период (електро напојување, водоснабдување и канализација, мрежа за телефонија, електронски комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни лица, односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.

2. Примена на современи градежни материјали кои овозможуваат монтажно-демонтажни конструктивни елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување, препоз-

натливост на функцијата, репрезентативност на урбана опрема за дејностите од кои тоа се очекува, принцип на повеќеводни кровови – со ниско слеме, обезбедување пристапност за лица со посебни потреби и инвалидитет и сл.

3.Согласност од сопствениците на градежната парцела во сопственост, кога земјиштето се користи во јавна употреба согласно закон.

При поставувањето на урбаната опрема, покрај овие услови, мора да се почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење, видот на дејноста која се врши и слично.

Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истата може да биде со различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во нив.

При поставување на урбана опрема се користи модуларен систем на модулите за зголемување на вкупната површина на урбаната опрема.

Објектите што се урбана опрема може да бидат само приземни, со максимална висина на венец до 3,5 м и висина на слеме добиена со минимален нагиб зависно од видот на употребниот кровен покривач (само како заштита на објектот), со ката на приземје не повисока од 15 см.

III. Видови урбана опрема

1.Платформи

Платформи за спортски, културни, туристички и забавни настани (манifestации), како и придружните објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното користење.

Платформите се поставуваат на изградено или не изградено градежно земјиште кое може да прими поголема група граѓани, согласно стандардите на оваа одлука.

Поставувањето и отстранувањето треба да биде неспоредно пред и по завршувањето на манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата.

При поставување на платформите за спортски, културни, туристички и забавни (манifestации), како и придружните објекти во функција на истите, корисникот е должен да плати комунална такса за целиот простор каде е поставена платформата без оглед на нејзината големина.

2. Информативни паноа

Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на град, возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и Други манифестации.

Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на сообраќајот.

Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл.

3. Летни дискотеки

При нивно поставување важат општите и посебните стандарди за поставување на урбаната опрема: летни тераси, покриени и непокриени шанкови и други објекти.

4. Телефонски говорници

Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и банкомати можат да бидат слободностоечки или прикачени на ѕид и треба да се поставуваат на начин да можат да ги користат лица со посебни потреби.

Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите изнесува 1,50м x 1,50м, како би се овозможило нивно непречено функционирање и пристап до нив а притоа да не се нарушат постојните пешачки движења.

5. Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе, храна и сладолед

Продажбата на билети, весници, сувенири, цвеќе и сладолед ќе се врши во типски објекти кои мора да ги исполнуваат следните услови:

6. Монтажно-демонтажни типски објекти:

Монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција се наменети за продажба на весници, билети за јавен превоз, брза храна, вода и безалкохолни пијалоци, сувенири, лотарија, кондиторски и слични производи.

Монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат и на одредени места при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски, изложбени, рекламнопromотивни или деловно – информативни и други активности по повод празници и

манифестации како придружни објекти во функција на настаните.

-Обликовни услови

Монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со просторот на кој се поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со проект за поставување на урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде типски без додаток на монтажна тенда. На монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина не поголема од челото на објектот без можност за истакнување на други рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот раб на монтажниот објект повеќе од 50см.

На надворешниот дел од монтажниот објект не се дозволени видливи инсталации или делови на уреди за вентилација и климатизација како и било каква опрема надвор од габаритот на објектот.

- Сообраќајни услови

Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема да го попречува слободното движење на пешаци, лица со посебни потреби и возила. Се поставуваат на оддалеченост од работ на коловозот мин. 1,5 м до 2,5 м, а од раскрсница мин. 10,0 м од почетокот на радиусот за десно свртување.

-Технички услови

При поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарно-технички и хигиенски услови: проветрување природно или вештачко. Бучавата која се создава со вршење на дејноста да не ја преминува дозволената граница, да се обезбеди заштитен отвор со прописно изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди приклучок на електрична енергија, приклучок на вода и канализација (мијалник – тоалет).

Подната, ѕидната и таванската облога како и пултот за издавање на стока да се изведат од непропусен и неотровен материјал кој не впира и кој лесно се чисти.

- Услови за поставување на типски објекти

Типот и формата на овие објекти ќе ги утврди општината по пат на конкурс за избор на идејно решение. Вака

утврдените објекти можат да бидат поставени од страна на општината, односно од страна на заинтересирани субјекти. Начинот на кој ќе бидат поставени овие типски објекти го утврдува Градоначалникот. Издавањето на типските објекти поставени од страна на општина Струмица ќе се издаваат по пат на јавен оглас со јавно наддавање.

Поставување на типски објекти од страна на заинтересирани субјекти исто така ќе се врши по претходно објавен јавен оглас за јавно наддавање за добивање право на поставување на типските објекти. Субјектот со кој ќе биде склучен договор може да постави само објект во тип и форма утврдена од општина Струмица. Локациите за поставување на типски објекти се утврдуваат со годишната програма за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица. Почетната цена за јавно наддавање во двата случаи ја утврдува Советот на општината со посебна одлука.

7. Објекти за обезбедување

Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од 3,0 м² за нив важат стандардите за монтажност-демонтирање и типски објекти.

8. Јавни санитарни јазли

Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини. Може да се типски објекти или да се изведени со посебен проект соодветен за избраната локација.

9. Тераси, шанкови и настрешници

Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при што неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичката концепција на просторот и параметрите за непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.М број 142/2010), особено по однос на минималните димензии на пешачки површини-тротоари, по однос на непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на

сообраќајот односно пристап на возила за јавни служби.

За заштита на елементите на урбаната опрема за време на врнежи истите може да се покриени со лесен материјал или елементите да се отстранат од јавната површина.

На површината на која се поставува урбана опрема за организација на летни тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, столици, жардињери, ограда, чадори, настрешници или тенди.

Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса (маси, столици, настрешница, чадори, постаменти за чадори, жардињери, ограда и др.) не смеат да го преминуваат работ на одобрената површина.

Поставувањето на урбана опрема од типот на тераси, шанкови и настрешници, задолжително е изготвување на елаборат со кој се утврдува просторот, видот и изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др.

Јавна површина може да се користи за летна тераса (вршење на угостителска дејност) со поставување само на опрема за летна тераса, а не и дополнително фрижидери, витрини и друго.

Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува 1,5 м.

Чадорите се со минимална слободна височина од 2,4 м. Чадорите за сонце поставени и отворени не смеат да ја надминат линијата на одобриениот простор, можат да ја накриват само одобрената површина и не смеат да бидат прицврстени на подлогата.

Тенди се типски-монтажни елементи со роло механизам конзолно поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со ѕидот на објектот без потпирачи на јавната површина.

При поставување на тенди над зона во која се организираат летни тераси минималната слободна височина изнесува 3,2 м.

Поставена и монтирана тенда смее да го накриви само одобриениот простор за летна тераса.

Настрешница е лесен монтажно-демонтиражен елемент кој се поставува на два столба кои не смеат да бидат прицврстени за јавната површина.

Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не смеат: да излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволеният простор за летна тераса, да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина поголема од 0,8 м.

Оградите и жардињерите треба да биде изведена од квалитетни материјали со високо естетско ниво.

Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардињери кон пешачката зона односно истите се поставува само помеѓу соседни летни тераси.

Покриени и отворени шанкови се поставуваат на плоштади-сквер, во парк, покрај водни и рекреативни површини.

Покриените и отворени шанкови не смеат да се прицврстени за подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и канализација.

Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да биде и летна тераса.

9. Самостоечки рекламни паноа

Самостоечки рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот на сообраќајниците на патиштата а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Сл.весник на Р.М“ бр. 54/07, 86/08, 98/08 и 64/09) и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Струмица („Сл.гласник на општина Струмица“ бр.12/2010)

10. Опрема за забава на деца и детски игралишта

Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и верски празници и други манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни површини или неизградено земјиште).

Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со елаборат за поставување на урбана опрема погодна за таа намена.

Детско игралиште може да се постави и во уредено зеленило.

11. Подвижна урбана опрема-превозни средства

На јавни површини може да се постави подвижна урбана опрема-превозни средства кои не ја загадуваат околината за рекреација и кои службата за разгледување на градот (велосипеди на четири тркала, возови на електричен погон и сл.). При поставување подвижна урбана опрема особено треба да се внимава истата да не го попречува одвивањето на сообраќајот по улиците, а безбедноста на пешаците и корисниците на овие превозни средства мора максимално да биде обезбедена. Микролокациите за нивно поставување ќе ги одреди Одделението за комунални работи во соработка со Одделението за урбанизам.

12. Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци се поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.

Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други локации согласно елаборат за поставување на урбана опрема.

Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1,0 м x 1,2 м за лица со посебни потреби.

Корпите за отпадоци можат да бидат слободностоечки или прикачени на столбови за јавно осветлување како и на фасадата од објектот.

13. Паркиралишта за велосипеди

Типот и локациите се определуваат со елаборат за поставување на паркиралишта за велосипеди на општината.

14. Жардињери, граничници

Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот определен за урбана опрема од слободната природна површина или да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина.

Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението

за поставување на урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот.

Максималната висина на жардињерите и границиците е 0,80 м.

15. Тезги

Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се поставуваат по повод празници и манифестации или на простори во општината определени со посебни елаборати и служат за продажба на соодветни производи на пригодната намена.

На тезгите не е дозволено приготвување и продажба на храна која не е конфекционирана.

Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветно на локацијата. Максималната површина на тезгите изнесува 2,0 до 4,0 м².

Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и станбени објекти.

Идејните решенија на урбана опрема која ќе биде поставена треба да биде во согласност со микролокациските услови, со високи естетско-функционални вредности и вклопеност во пејсажот на микролокацијата и подрачјето на општината.

IV. Дејности кои можат да се вршат во објекти на урбана опрема

Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2 став 4 од Законот за градење („Службен весник на РМ“, број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14).

V. Преглед на локации на постојна урбана опрема

Секторот за урбанизам, комунални работи, ќе изготви табеларен преглед на евидентираната урбана опрема по локалитети. Во табеларниот преглед ќе се дадат следните информации:

- нумерација на објектите,
- ознаки на намена на објектите,
- урбана опрема
- КП каде се наоѓа урбаната опрема,
- местоположба, улица и број на урбаната опрема,
- тип на урбана опрема,
- површина во м²,
- намена,

- сопственост,
- легалитет,
- степен на уреденост.

VI. Планирана диспозиција на урбаната опрема

Секторот за урбанизам, комунални работи, ЛЕР и прекугранична соработка и заштита на животна средина ќе изготви табеларен преглед на диспозицијата на планирана урбана опрема по локалитети. Во табеларниот преглед ќе се дадат следните информации:

- нумерација на објектите,
- модул,
- ознаки:
 - Н-нова урбана опрема,
 - ОН-урбана опрема што се отстранува и се заменува со нова,
 - О-урбана опрема што се отстранува,
 - З-урбана опрема што се задржува,
- КП каде се предвидува урбаната опрема,
- местоположба, улица и број на урбаната опрема,
- Тип на урбаната опрема,
- површина во м²,
- намена.

VII. Начин и услови за поставување и одржување на урбана опрема

Согласно Законот за градење („Службен весник на РМ“ бр. 70/13 – пречистен текст), урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува Советот на Општина Струмица.

Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема, кое го издава Градоначалникот на општина Струмица.

Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на Програмата за поставување на урбана опрема во соодветен размер.

Согласно Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување на урбана опрема и начинот на неговото издавање („Службен весник на РМ“ бр. 123/08), Одобрението за

поставување на урбана опрема се издава на образец во формат А4.

Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот преглед.

Точното позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен геодет.

Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управување со градежното земјиште.

Општина Струмица согласно Законот за градење („Службен весник на РМ“ бр. 70/13 – пречистен текст) води регистар на издадени одобренија за поставување и отстранување на урбаната опрема, а формата, содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управување со градежното земјиште.

Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна Општина Струмица, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема.

Одобрението за поставување на урбана опрема го издава Градоначалникот на општина Струмица.

Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде:

- Краткотрајно за време од 24 часа;
- Сезонско, за период од 3 до 6 месеци;
- и
- Годишно за период од 1 година.

Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа на поднесено барање, кое се доставува заедно со комплетна документација и тоа:

За урбана опрема (постоечки монтажно - демонтажни објекти):

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
- Извод од Програма од член 11,
- Склучен договор со Општина Струмица за поставување урбана опрема, Одобрението за поставување урбана опрема (постоечки монтажно – демонтажни објекти), да трае најмалку 2 години, согласно склучениот договор.

2. За урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и тоа: тераси со или без настрешници, покриени и непокриени шанкови

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
- Извод од Програма ,
- Основен проект,

3. За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, дополнителни монтажно – демонтажни паркинг простори, рекламни и информативни паноа, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско – конзуларните претставништа, на објекти на државната управа и на резиденцијалните објекти:

- Извод од Програма ,
- Ревидиран основен проект.

4. Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници, автобуски постојки, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина и останати видови на урбана опрема која не се однесува на вршење на дејност:

- Извод од Програма ,
- Ситуација со обележена локација на урбаната опрема со размер.

5. Фонтани

- Извод од Програма ,
- Ревидиран основен проект.

6. Тезги и елементи за изложување на производи

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
- Извод од Програма , и
- Ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер.

Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за урбанизам и комунални работи на Општина Струмица.

Надлежниот сектор на Општина Струмица врши увид на лице место и проверка на документацијата која се доставува во прилог на барањето, од аспект на усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени во одлуката за отврдување на стандардите за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Струмица.

Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:

-урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино поставување,

-не се поставува по акти на надлежни инспекции, издадени во вршењето на инспекциски работи во рамките на нивните овластување,

Во случаите од претходно наведеното, ново одобрение нема да се издаде во наредниот период од 6 месеци.

Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување на урбана опрема, имателот на одобрението не може да ја издаде или пренесе на користење во закуп или подзакуп на друго лице со договор за деловно – техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт.

Даденото одобрение за поставување на урбана опрема не значи ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани со Закон.

VIII.Извори за финансирање на Програмата

Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Струмица се финансира од буџетот на општината за 2015 година.

Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната опрема паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице.

IX. Динамика на реализација на Програмата

Динамиката на реализација на програмата ќе зависи од створените правни и технички услови.

X.Вршење надзор

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето на урбаната опрема е во согласност со Законот за градење („Службен весник на РМ“ бр. 70/13 – пречистен текст).

XI.Преодни и завршни одредби

Реализација на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Струмица во соработка со Секторот за урбанизам и комунални работи.

XII. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5032/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

134.

Врз основа на член 25 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14 и 33/2015), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

З а к л у ч о к за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на територијата на општина Струмица за периодот 01.07 – 31.12.2014 година

1. Се усвојува Информацијата за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на територијата

на општина Струмица за периодот 01.07 – 31.07.2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5033/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за првиот квартал од 2015 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за првиот квартал од 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5036/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

135.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

Заклучок

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за првиот квартал од 2015 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за првиот квартал од 2015 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука број 02-145/3 од 05.06.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5036/1 Совет на општина Струмица
15.06.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5034/2 Општина Струмица
15.06.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

136.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 02-355/2 од 05.06.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5034/1 Совет на општина Струмица
 15.06.2015 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за давање согласност Одлуката за утврдување на висината на цените за услугата паркирање во подземниот паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица,

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на цените за услугата паркирање

во подземниот паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица, број 02-355/3 од 05.06.2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.06.2015 година.

Бр.09-5035/2 Општина Струмица
 15.06.2015 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

137.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.06.2015 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на цените за услугата паркирање во подземниот паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на цените за услугата паркирање во подземниот паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица, број 02-355/3 од 05.06.2015 година, донесена од Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5035/1 Совет на општина Струмица
 15.06.2015 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

138.

Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (Службен весник на РМ бр. 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15) и член 25 од Статутот на ЈП „Паркиралишта Струмица“ -Струмица, Управниот одбор на

